

Програма

Модул 1: Вовед – Анализа на финансиски извештаи, Финансиски известувања

- Основи на финансиското известување
- Техники при анализа на финансиските извештаи и нивната примена

Модул 2: Биланс на успех

- Компоненти и главни ставки во форматот за биланс на успех
- Принципи на признавање на приходите
- Бруто и нето прикажување на приходи
- Принципи на признавање на трошоците
- Спорни сметки и гаранции
- Депрецијација на долгорочните средства
- Вреднување на залихи
- Анализа по ставки – Биланс на успех
- Коефициенти од билансот на успех

Модул 3: Биланс на состојба

- Компоненти на билансот на состојба
- Вообичаени сметки од билансот на состојба
- Формати за презентација на билансот на состојба
- Тековни и нетековни средства
- Методи за вреднување
- Белешки кон Финансискиот извештај
- Мерење на финансиските средства и обврски
- Вонбилансни белешки
- Извештај за промените на сопственичкиот капитал
- Анализа на ставки со иста база – Биланс на состојба
- Коефициенти од билансот на состојба

Модул 4: Извештај за парични текови

- Сегменти во Извештајот за парични текови
- Усогласување на готовинските салда
- Неготовински инвестициски и финансиски извештаи
- МСФИ наспроти GAAP прифатен во САД
- Директна наспроти индиректна метода
- Врски помеѓу Извештајот за парични текови и Билансот на успех и Билансот на состојба
- Најчести готовински ставки
- Вертикална анализа
- Расположив паричен тек
- Коефициенти и показатели од Паричниот тек

Модул 5: Алатки и техники за анализа

- Рамка на анализата на Финансиските извештаи
- Вертикална анализа
- Хоризонтална анализа
- Компаративна анализа на компанија со компании од истиот сектор
- Други алатки за анализа на Финансиските извештаи (табели и графикони, регресивна анализа)
- Најчесто употребувани финансиски коефициенти кои се користа во финансиската анализа
- Анализа со употреба на коефициенти од финансиските извештаи
- Анализа со примена на финансиски показатели

Модул 6 и 7: Апликативни алатки и практични примери

- Проценка на финансиската успешност на компанијата

- Основна претпоставка на идните нето добивки на компанијата и очекуваните парични текови
- Значајноста на анализата на финансиските извештаи за проценка на кредитниот потенцијал при издавање на должнички хартии од вредност
- Примена на анализата на финансиски извештаи при скенирање на потенцијална инвестиција

Модул 8: Апликацијата БЕСТ-Нет Аналитика на Македонската берза

- Апликацијата БЕСТ-Нет Аналитика
- Детално разгледување на 3-те модули содржани во апликацијата (техничка анализа на акции, фундаментална анализа на компании и алатка за пресметка на вредноста на портфолиото)